

БИЗАРНА ПРИКАЗНА ЗА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА НА ЗАДРУГАТА "СЛОБОДА" ОД ЗЕЛЕНИКОВО

Парадоксот почнал да се одвива пред десет години. Имотот, сопственост на Република Македонија, го користела земјоделската задруга "Слобода", која како и сите транзициони фирми 12 години се наоѓа под стечај.

Но, кога во 2004 година на тендерот кој го објавило Министерството за земјоделство, земјата била доделена на користење на фирмата "Анико Андреја", сепак таа не успеала да ја земе во свое владение, бидејќи во меѓувреме, со придобивките од Законот за стечајна постапка, некои други станале сопственици на имотот.

Според Томислав Кежаровски од НХО "Творештво и моќ", во Македонија, освен нарко, авто и во последно време спомнуваната градежна мафија, мошне добро функционира уште еден вид криминална структура, а тоа е стечајната мафија.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Новиот мега скандал со купопродажбата на земјиштето на поранешната земјоделска задруга "Слобода" од село Зелениково, Скопско, открива ново болно прашање, а тоа е функционирањето на стечајните постапки и инволвираноста на стечајните управници во сомнителните купопродажни договори.

Примерот бил откриен пред две години кога во 2004 година, на тендерот кој го објавило Министерството за земјоделство, земјата ѝ била доделена на користење на фирмата "Анико Андреја". Меѓутоа, фирмата не успеала да ја земе земјата во свое владение, бидејќи во меѓувреме, со придобивките од Законот за стечајна постапка, некои други станале сопственици на имотот, иако земјата била во државна сопственост.

"Излези на терен, кривична пријава, полициска станица 'Драчево', сите документи се покажани, меѓутоа за нив печатот од стечаен судија е многу поважен од државниот печат од Министерството за земјоделство", изјави сопственикот на "Анико Андреја", Андреја Најдов.

"Како дошло до општа сопственост на

(ОД ЛЕВО) ТОМИСЛАВ КЕЖАРОВСКИ ОД НХО "ТВОРЕШТВО И МОЌ" И ПРОФ. ИВАН БАБАНОВСКИ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА

државно земјиште, кога има правосилна судска пресуда дека тоа е државно земјиште и дека за него стечајниот должник нема никакво право, потоа треба да се види како тоа е заверено кај нотар, за тој да може да го издава под закуп на друг", додаде Најдов.

Од Министерството за земјоделство потврдуваат дека случајот го предале на истражните органи. Таму велат дека испитуваат какво е учеството и на судијата и на нотарот.

ГОЛЕМА ГРУПА

Бизарната приказна од македонското риалити шоу почнала да се одвива пред десет години. Имотот, сопственост на Република Македонија, го користела земјоделската задруга "Слобода", која како и сите транзициони фирми 12 години се наоѓа под стечај.

Во врска со овој случај се јави и невладината хуманитарна организација "Творештво и моќ", која уште пред неколку години се осврнала на постојната стечајна шема.

"Овој мега скандал личи на веќе разработената шема од аферата со денационализација, со таа разлика што во операцијата се вметнати лица од стечајната постапка. Веднаш ги алармиравме надлежните органи, но од нив не добивме повратен одговор", истакна претседателот на НХО, Томислав Кежаровски.

"Дека биле во право говори и информацијата од Државниот инспекторат за земјоделство, која ја доставиле до Владата, а во неа се вели: 'Во предметот има сериозни индикации за постоење на организиран криминал со учество на претседателот на стечајниот совет, членовите на советот, стечајниот управник, нотарот кој учествува во заверката на договорот за купопродажба, судските проценители,

како и сите инволвирани страни. Уште повеќе случајот со земјоделската задруга 'Слобода' станува поинтересен, затоа што во него, според наши сознанија се инволвирани лица кои се осудени за вакви сторени кривични дела, па некои се во затвор или чекаат да ја одлежат затворската казна. Таа група луѓе била осомничена дека ги злоупотребувала нивните службени овластувања, а и давале и примале поткуп, со што бројни колективи ги довеле во стечај, а подоцна ги купиле или ги продале за мали пари", вели Кежаровски.

ЗАКОНСКИ СОПСТВЕНИЦИ

Според него, во моментот во Македонија освен нарко, авто и во последно време спомнуваната градежна мафија, многу добро функционира уште еден вид криминална структура, а тоа е стечајната мафија.

За случајот говореа и сопствениците на фирмата "Национал". Газдите на спорното земјиште во Зелениково велат дека законски станале сопственици и поседуваат куп документи за сопственоста.

Според документите на "Национал", земјата не е сопственост на државата, туку на земјоделската задруга "Слобода".

"Направена е проценка на капиталот на земјоделската задруга, потврдено е дека во неа нема државен или општествен капитал и таа не подлежи на приватизација, односно трансформација", изјави еден од сопствениците на фирмата "Национал", Жан Китанов.

"Во случајот нема никаков криминал, за тоа постојат валидни документи и подготвен сум да ги покажам секаде каде што ќе бидам повикан", изјави вториот косопственик на фирмата "Национал", Горанчо Новаковски.

НОВО МАФИЈАШКО РИАЛИТИ ШОУ ВО МАКЕДОНИЈА